

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА МНЗА
(за периодот декември 2020-декември 2021 година)

Јануари-март 2021 † реализирани 8 онлајн обуки од проектот финансиран од општина Карпош под наслов: „Зајакнување на капацитетите кај професионалците за проблемите и потребите на децата со аутистичен спектар на нарушувања, во предучилишните и училишните установи“. Учесници во проектот: проф. д-р Владимир Илиевски, Стојан Андонов, Александра Карагирова и проф. д-р Владимир Трајковски.

Март-април 2021 – МНЗА реализираше 4 обуки-вебинари во рамките на проектот: „Родителите не ги оставаме сами“ - финансиски поддржан од Комерцијална банка АД Скопје. Во реализацијата на 6-те програмските модули, односно 4-те вебинари, учествуваа вкупно 84 родители. Третманите на децата со АСН беа изведени во два приватни центри за стимулација и развој и тоа во „Гаспар“ од Скопје и „Старс“ од Велес во периодот март-април 2021 година. Во периодот од јануари до април 2021 година проф. д-р Владимир Трајковски направи дијагностичко консултативни и советодавни прегледи на 25 деца со АСН преку онлајн програмот Скајп. Во периодот од јануари до април 2021 година м-р Ивана Василевска Петровска и Весна Филиповска изработија отворени образовни ресурси (ООР) и материјали за поддршка на деца и лица со аутизам кои се прикачени на веб страницата на МНЗА.

Април 2021 – одржана интернет кампања по повод 2 април, светскиот ден на аутизмот. Предавачите беа од престижни универзитети во САД, Велика Британија, Шведска и Холандија.

8 април 2021 – „Решение на сложувалката аутизам“ во организација на Гаспар центарот. Предавачи и дискусанти беа членови на МНЗА.

Април-јуни 2021 – 6 светски аутизмолози беа гости на вебинари во организација на МНЗА.

Мај 2021 – интернет кампања по повод 21 годишнината од постоењето на МНЗА

Јуни 2021 – онлајн обуки за „Индивидуално насочено планирање кај лица со АСН“, одржани 6 модули.

25.08.2021 – МНЗА организатор на меѓународна онлајн завршна конференција: „Лицата со аутизам во центарот на вниманието и поддршката преку индивидуално насочено планирање“ на која предавачи беа: м-р Ивана Василевска Петровска, Весна Филиповска, Александра Карагирова, проф. д-р Владимир Трајковски, претставници од МОН, МТСП и странски предавачи. На конференцијата имаше преку 320 гости. Хрватската комора на едукациски рехабилитатори ја бодираше нашата конференција.

16.09.2021 – 7-от вебинар со проф. д-р Мохамед Газиудин од Ен Арбор универзитетот во САД.

28-30.09.2021 – прв онлајн состанок од LEVEL проектот со партнери од Турција, Италија, Белгија и членови на МНЗА

Октомври 2021 – објавено поглавје за АСН во книга од Индија од проф. д-р Владимир Трајковски

11.10.2021 ЗУМ – состанок со членовите од проектот „Аутизам пријателски места“.

03.12.2021 – По повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост 3-ти Декември, (Весна Филиповска) беше дел од свечениот настан за потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Народниот правобранител и МНЗА.

Од декември 2021-декември 2021 година објавени се 3 трудови во реномирани списанија:

1. Vasilevska Petrovska I, Giannakopoulou AC, Tsecoura V, Winstanley A, Miletto R, Roşca GC, Ivanova B, Kaisa V. and **Trajkovski V.** Parental perspectives on support needs and availability of autism services in South and South-Eastern Europe. *Advances in Autism* 2021; Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/AIA-11-2021-0066>.
2. Koceski A, **Trajkovski V.** Health status of people with autism spectrum disorder. *Advances in Autism* 2021; Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/AIA-01-2021-0005>.
3. Koceski A, **Trajkovski V.** Functional Status of People with Autism Spectrum Disorder. *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities*. 2021 Oct 25; 4(1): 17–27. <https://doi.org/10.26407/2021jrtd.1.44>.

Претседател на МНЗА,
Проф. д-р Владимир Трајковски